

	I	II	III
Идентификациски број на задолжителниот пензиски фонд	01-01	02-01	03-01
Полн назив на задолжителниот пензиски фонд	Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд-Скопје	Триглав отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје
Скратен назив на задолжителниот пензиски фонд	Сава пензиски фонд	Прв задолжителен пензиски фонд	Триглав задолжителен пензиски фонд
Полн назив на друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд	Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје	КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје	Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје
Скратен назив на друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд	Сава пензиско друштво а.д. Скопје	КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје
Седиште и адреса на друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд и на задолжителниот пензиски фонд	ул. Мајка Тереза број 1 1000 Скопје	бул. Митрополит Теодосиј Гологанов број 6 1000 Скопје	бул.8-ми септември бр.16 1000 Скопје
Датум на одлуката за издавање на дозвола за основање на пензиското друштво	02-470/3 од 30.03.2005	02-470/3 од 30.03.2005	14-244/13 од 20.03.2019
Датум и број на одлука за давање одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд	02-128/3 од 09.06.2005 02-1735/3 од 20.11.2008	02-128/3 од 09.06.2005 02-1735/3 од 20.11.2008	14-244/17 од 28.03.2019
Сопственичка структура на пензиско друштво	Позаваровалница Сава д.д.	Скупина Прва заваровалница холдинг д.д. Љубљана Комерцијална банка АД Скопје	Заваровалница Триглав ДД Љубљана
Висина на основната главнина на друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд	2.120.000,00 Евра	1.800.000,00 Евра	3.000.000,00 Евра

<p>Членови на органот на управување на друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд</p>	<p>Мира Шекутковска претседател</p> <p>Петар Талески- член</p> <p>Коста Ивановски - член</p>	<p>Весна Стојановска-претседател</p> <p>Предраг Милошевски-член</p>	<p>Тихомир Петрески -претседател</p> <p>Маријан Николовски член</p>
<p>Членови на Надзорен одбор на друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд</p>	<p>Павел Гојкович претседател</p> <p>Петер Скварча член</p> <p>Мојца Горњак член</p> <p>Гоце Вангеловски независен член</p>	<p>Претседател и член - Аленка Жнидаршич Крањц</p> <p>Член - Маја Стевкова Штеријева</p> <p>Член - Јанез Крањц</p> <p>Член - Анита Бислимовска</p> <p>Независен член - Марко Андонов</p> <p>Независен член - Миран Ковач</p>	<p>Алјоша Уршич претседател</p> <p>Рок Пивк член</p> <p>Блаж Кметец член</p> <p>Мирослав Вујиќ , независен член</p>
<p>Датум на запишување на задолжителниот пензиски фонд во Регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови</p>	<p>01.06.2010</p>	<p>01.06.2010</p>	<p>28.03.2019</p>

<p style="text-align: center;">Забелешка</p>	<p>1. Со одлуката од 09.06.2005 дадено е одобрение за управување со пензиски фондови за период од 10 години. Поради измените во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување во 2008 година на 20.11.2008 година издадено е ново одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд со неограничено траење.</p> <p>2. Со решение 14-13 од 26.02.2018 година Агенцијата даде согласност за пренос на 100% од акциите издадени од Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд Скопје на Позаваровалница Сава д.д.</p>	<p>Со одлуката од 09.06.2005 дадено е одобрение за управување со пензиски фондови за период од 10 години. Поради измените во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување во 2008 година на 20.11.2008 година издадено е ново одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд со неограничено траење.</p>	
<p style="text-align: center;">Датум на бришење на задолжителниот пензиски фонд од Регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови</p>			